

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 јануари 2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 56/20).
2. Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 56/20), престанува да важи по основ на барање на носителот на лиценцата, Друштвото за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с. Крупиште, Карбинци.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с. Крупиште, Карбинци, со седиште во Населено место без уличен систем бр.55 Крупиште, Карбинци (во понатамошниот текст: Друштво), на 30 декември 2021 година до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ”, УП1 бр. 12-287/21 од 30 декември 2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7, односно од Прилог 2 Образец БЛ 24 од Правилникот за лиценци во оригинал.

Согласно информациите наведени во Образецот БЛ 24, Друштвото побара престанок на лиценцата за да може да го користи правото за аплицирање на јавни државни повици за финансиска помош на деловните субјекти.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-33/1 од 5 јануари 2022 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 5 јануари 2022 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* и член 31 став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за престанок на важење на одлуката издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ" на Друштвото за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с. Крупиште, Карбинци.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-287/21
5 јануари 2022 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17) të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 1) të Rregullores së licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 janar 2022, miratoi

VENDIM

TË NDËRPRERJES SË VLEFSHMËRISË SË VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE

1. Me këtë vendim nuk vlen më vendimi i lëshimit të licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik FEC “VARADI NIKOLA DHE TJERË” (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 56/20).
2. Vendimi i lëshimit të licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik FEC “VARADI NIKOLA DHE TJERË” (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 56/20), nuk vlen më bazuar në kërkesën e bartësit të licencës, Shoqëria e Prodhimit, e Qarkullimit dhe e Shërbime “VARADI NIKOLA DHE TJERË” SHPK import-eksport, fsh. Krupishte, Karbinc.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 12-287/21
5 janar 2022
Shkup

Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Марко Бислимоски